

Ј С П „ С К О П Ј Е “ – С К О П Ј Е

Финансиски извештаи

За годината што завршува на 31 декември 2019 година

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив	Јавно Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ
Скратен назив	ЈСП “ СКОПЈЕ “
Правна форма	Јавно претпријатие
Статус	Јавно Сообраќајно Претпријатие со Одлука бр. 4593/1 од 05.12. 1989 год. донесена од Собрание на Град Скопје
Основано	Од Извршен Народен Одбор на Град Скопје со Решение број 18376 од 11.07.1947 година
Регистрирано	На 17.01.1948 година со назив Градско Автобуско Сообраќајно Претпријатие Скопје
Функционира	На територијата на Град Скопје со приградските населби
Седиште	Скопје
Адреса	Булевар “ Александар Македонски “ број 10
Раководење	Управен одбор , Надзорен одбор , Директор
Избор на УО и НО	Совет на Град Скопје
Избор на директор	Градоначалник на Град Скопје
Делокруг на работа	Јавен градски и приградски превоз на патници
Финансирање	Приход од превоз на патници , субвенции од Градот , донации
Ден на ЈСП	17-ти Јануари
Директор на ЈСП	Кристијан Чушков
Управен одбор	
Претседател	Борче Божиновски
	Антонио Зврцинов
	Марија Митановска
	Василка Стефановска
	Гоце Димитриевски
	Давид Геровски
	Благоја Симоновски
Членови	Нермин Чолик
	Соња Зафировска
	Ахмет Ламалари
	Зуер Реџеџи
	Риза Јонузи
	Ваљон Салиху
Надзорен одбор	
Претседател	Сузана Делева
	Рамадан Алија
Членови	Нуран Нуредуни
	Дарко Георгиевски
	Игор Стојановски

Вработени

Вработени	1.352 (со состојба на 31.12.2019 година)	
Пол	Жени -----	181 (13,4%)
	Мажи -----	1.172 (86,6%)
Образование	ВСС -----	88 (6,5%)
	ССС -----	1.013 (74,9%)
	НСС -----	45 (3,3%)
	ВКВ -----	156 (11,6%)
	КВ -----	50 (3,7%)
Работен стаж	од 0 до 5 год.-----	81 (6,0%)
	од 6 до 10 год.-----	173 (12,8%)
	од 11 до 15 год.-----	204 (15,1%)
	од 16 до 20 год.-----	117 (8,6%)
	од 21 до 25 год.-----	140 (10,4%)
	од 26 до 30 год.-----	89 (6,6%)
	од 31 до 35 год.-----	271 (20%)
над 35 год.-----	277 (20,5%)	

Организациона структура

Сектор АБ Автокоманда

- Одделение за технолошка подготовка
- Одделение за сообраќај
- Одделение за ремонт и одржување

Сектор АБ Горче Петров

- Одделение за технолошка подготовка
- Одделение за сообраќај
- Одделение за ремонт и одржување

Сектор за поддршка на директорот

- Одделение за координација и организација
- Одделение за план, анализа и статистика
- Одделение за односи со јавноста и меѓународна соработка

Сектор за сообраќај

- Одделение за оперативен контролен центар
- Одделение за планирање на сообраќај
- Одделение за одржување на автобуски стојалишта
- Одделение за слободен превоз

Сектор за финансиски работи

- Одделение за финансии
- Одделение за пресметка на плати
- Одделение за сметководство
- Одделение за складирање

Сектор за правни и општи работи

- Одделение за правни работи

- Одделение за општи работи
- Одделение за обезбедување и ппз
- Одделение за безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина

Сектор за информатичка поддршка

- Одделение за софтвер
- Одделение за информатички технологии и развој
- Одделение за техничко поддржување

Сектор за јавни набавки

- Одделение за планирање и спроведување на јавните набавки
- Одделение за реализација на набавки

Сектор за инфраструктура

- Одделение за управување со останати инфраструктури и единици
- Одделение за одржување на Панорамско тркало
- Одделение за управување и одржување на жичара и Милениумски крст

Сектор за продажба и маркетинг

- Одделение за маркетинг
- Одделение за продажба

Сектор за контрола

- Одделение за техничка поддршка на контролори
- Одделение за контрола на билети (смарт картички)

Самостојни одделенија

- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за внатрешна ревизија
- Одделение за внатрешна контрола

МИСИЈА

Мисија на ЈСП СКОПЈЕ е сигурно, стабилно и достапно во простор и време вршење на превозна услуга на целокупното локално население и на посетителите на градот Скопје и приградските населби под економски најповолни и еколошки прифатливи услови.

ВИЗИЈА

ЈСП СКОПЈЕ како високо организирана сообраќајно-техничка и економско-управна целина со широка општествена и корпоративна одговорност која ги обединува сите видови на јавен транспорт во Градот, во единствен, ефикасен, висококвалитетен и професионален јавен сервис насочен кон задоволување на потребите на граѓаните и напредокот на националната економија и општеството во целина.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/09...); одредбите на Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, со пратечките измени) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009). Според овој Правилник, сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година, утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Претпријатието се прикажани во македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република С.Македонија.

Политика за евидентирање на приходите од продажба

Претпријатието генерира приходи од продажба на билети во патниот сообраќај; продажба на рекламен простор и друго.

Претпријатието ги евидентира приходите кога станува извесно дека идни економски користи ќе влезат во Претпријатието и истите можат да бидат соодветно измерени. Продажбите се евидентираат според фактурната вредност, намалена за дисконти и ДДВ.

Цените на поединечните услуги кои Претпријатието ги наплатува од крајните корисници се регулирани со одлука за Интегриран тарифен систем во линискиот превоз на патници во градот Скопје, донесена од Совет на Град Скопје.

Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република С.Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во Република С.Македонија, по стапка од 10% на бруто добивката зголемена за износот на непризнати расходи. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените

даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Материјалните средства на Претпријатието се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема, возила и инвестиции во тек.

Материјалните средства на Претпријатието иницијално се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на материјалното средство (недвижности, постројки и опрема) се состои од набавна цена со вклучени царини и даноци кои не се одбиваат, по намалување за износите за трговски попусти и рабати и сите други трошоци кои се потребни да се доведе средството во сегашната локација и состојба за да биде spremно за користење онака како што тоа го бара раководството на Претпријатието.

Земјиштето се признава по набавна вредност. Во согласност со домашната регулатива истото не е предмет на депрецијација. Претпријатието не е сопственик на земјиштето туку е негов корисник. Правото на користење е запишано во имотен лист. Правен сопственик на земјиштето е Република С.Македонија. До момент на регулирање на правната сопственост, земјиштето има третман на државна поддршка (МСС 20) и неговата вредност се утврдува со капитален пристап.

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност во која е вклучена цена на набавка, даноци кои не се одбиваат и други трошоци потребни средството да се доведе до посакуваната локација и состојба неопходна за извршување на оперативните цели.

Книговодствената вредност на средствата е предмет на редовна опсервација за можни оштетувања, особено кога одредени настани укажуваат дека книговодствената вредност не може да се надомести. Доколку вакви показатели постојат и книговодствената вредност е поголема од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството се намалува до износот на надоместливата вредност.

Депрецијацијата се пресметува со користење на праволиниска метода по стапки кои го отсликуваат употребниот век на користење на средствата.

Основните стапки на депрецијација се:

Згради	1% - 10%
Компјутери	25%
Опрема и возила	5%-25%

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува депрецијација.

Во рамките на недвижностите, постројките и опремата се евидентирани средства од државни поддршки.

Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер (објективна) вредност, при што разликата се ефектуира како трошок за периодот.

Залихи

Залихите на Претпријатието се состојат од залиха на материјали, резервни делови и залиха на ситен инвентар. Набавната вредност се состои од фактурна вредност, царини и даноци и поврзани трошоци како што се транспортни трошоци, трошоци за ракување и други трошоци кои директно се поврзани со набавката. Залихите на ситен инвентар целосно се отпишуваат во момент кога се ставаат во употреба.

Парични средства и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти на Претпријатието се состојат од Денари и странска валута на сметки во банка, и парични средства во благајна.

Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Претпријатието учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република С.Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република С.Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност намалена за соодветни износи на исправки за сомнителни побарувања. Проценката за исправка се прави врз дел или врз целиот износ на побарувањата од купувачи кога според мислењето на раководството истите нема да бидат наплатени.

Поврзани субјекти

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Претпријатието. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Претпријатието е Собрание на Град Скопје кое има значајно влијание врз Претпријатието, а со тоа и моќ да го контролира работењето на Претпријатието во целина.

Покрај тоа, Претпријатието се јавува како оснивач на субсидијарно друштво ЈСП Турс ЈСП Скопје ДООЕЛ-Скопје.

Државни поддршки

Претпријатието добива државни поддршки во вид на материјални средства, залихи и парични средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20 - Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Државните поддршки во форма на залихи и парични средства се признаваат целосно како приход во Билансот на сеопфатна добивка, освен доколку се разграничуваат за наредни периоди.

Земјиштето е државна поддршка која е призната со капитален пристап.

Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Претпријатието се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2019 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

Корекција на грешка

Претпријатието врши корекција на грешки / промени на сметководствени политики во согласност со МСС 8 - Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки.

Вложување во недвижности

Во согласност со МСС 40 - Вложување во недвижности, Претпријатието дел од објекти и опрема дава под наем и остварува приход од наем.

Вложувањето во недвижности се евидентира во моментот кога станува очигледно дека Претпријатието од средството ќе се стекне со идни финансиски користи што нему му припаѓаат, односно за зголемување на капиталот или двете. Првично, вложувањето во недвижности се признава според нивната набавна вредност. После иницијалното признавање, последователните трошоци можат да се капитализираат во вложувањето во недвижност единствено доколку се очекува зголемување на идните користи. Сите останати последователни трошоци се евидентираат како трошок за периодот.

Претпријатието како своја сметководствена политика го применува моделот на набавна вредност.

Вложувањата во недвижности се депрецираат по стапка од 10% годишно. Депрецијацијата се пресметува праволиниски и го рефлектира корисниот век на употреба на недвижноста.

Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки, како и со прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот.

Политика на ризик

Ризикот во ЈСП претставува закана дека некој настан или активност може да се претвори во негативен ефект кој ќе ја намали способноста на ЈСП Скопје успешно да ги извршува своите надлежности, задачи и обврски во јавниот градски и приградски превоз.

Ризикот во работењето на ЈСП Скопје претставува веројатност дека одредена активност или настан, директно или индиректно негативно ќе се рефлектира врз успешноста во работењето на претпријатието, непреченото извршување на јавниот транспорт, намалување на приходите и зголемување на расходите. Државните поддршки (од Градот Скопје, како основач на ЈСП СКОПЈЕ, како и од Владата на РМ) се од фундаментално значење за непречено функционирање на претпријатието.

Принцип на транспарентност

Во согласност со Законот за јавните претпријатија, Претпријатието својата дејност во целост ја врши според принципот на транспарентност.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2019
(Во Денари)

31 декември 2019 31 декември 2018

Приходи од продажба на услуги		1,334,704,777	1,284,537,741
Приходи од донации и субвенции (државни поддршки)		351,158,337	293,756,980
Останати приходи		101,458,069	280,392,444
Вкупно оперативни приходи		1,787,321,183	1,858,687,165
Трошоци			
Трошоци за материјали ,енергија,резервни делови, отпис на ситен инвентар		(507,230,260)	(437,251,422)
Трошоци за услуги		(523,652,513)	(517,648,622)
Амортизација и депрецијација		(103,875,971)	(109,656,376)
Трошоци за вработените		(599,171,665)	(587,139,218)
Останати оперативни трошоци		(64,484,196)	(86,973,674)
Финансиски трошоци-нето		(5,785,257)	(1,246,463)
Вкупно оперативни трошоци		(1,804,199,862)	(1,738,669,312)
Добивка пред оданочување			120,017,853
Данок на добивка			(10,943,533)
Добивка по оданочување			109,074,320
Загуба од редовното работење		(16,878,679)	
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината		(16,878,679)	109,074,320

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2019
(Во Денари)

	Државен (јавен) капитал	Акумулирана (загуба)	Добивка од тековната година	Загуба од тековната година	ВКУПНО
Состојба, 1 јануари 2019	53,295,972	(248,155,536)	109,074,320	/	(85,785,244)
Него добивка за 2018 год.		109,074,320			
Загуба 2019				16.878.679	
Состојба, 31 декември 2019	53,295,972	(139,081,216)	/	16.878.679	(102,663,923)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2019
(Во Денари)

31.12.2019

31.12.2018

Парични текови од деловни активности			
Добивка пред оданочување			120,017,853
Загуба од редовното работење		(16,878,679)	
Усогласување за:			
Амортизација и депрецијација		103,875,971	109,656,376
Отпис на побарувања		4,524,251	23,330,007
(Приход)/трошок од вишоци (нето од кусоци)		(1,754,417)	(584,321)
(Приход)/расходи од камати-нето		(5,164,221)	(171,128,852)
Одложен приход		(438,938,538)	(369,992,840)
Вредносно усогласување на подружница		440,352	856,700
Намалување/ (зголемување) на побарувања од купувачи		3,999,571	(13,811,077)
Намалување / (зголемување) на залихи		(3,612,806)	3,865,917
Зголемување/ (намалување) на обврски кон добавувачи		107,239,450	83,740,977
Нето парични средства од деловни активности		(246,269,066)	(214,049,260)
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на материјални и нематеријални средства		(36,249,978)	(29,883,751)
Продажба на основни средства		-	-
Камата		-	-
Нето парични средства користени за инвестициони активности		(36,249,978)	(29,883,751)
Парични текови од финансиски активности			
Прилив од зголемување на капитал		-	-
Прилив од субвенции		351,158,337	293,756,980
Нето парични средства користени за финансиски активности		351,158,337	293,756,980
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства			
		(68,639,293)	49,823,969
Парични средства и еквиваленти на почеток на годината			
		355,329,586	305,505,617
Парични средства и еквиваленти на крајот на годината			
		286,690,293	355,329,586

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестици и во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	165.766.700	864.365.367	3.337.451.439	366.902.777	4.734.486.283
Зголемување		877.639	35.356.816	61.305.493	97.539.948
Намалување		/	3.140.771		3.140.771
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	165.766.700	865.243.006	3.369.667.484	428.208.270	4.828.885.460
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)		618.736.469	3.278.656.699		3.897.393.168
Амортизација		60.630.307	36.966.183		97.596.490
Намалување			3.140.771		3.140.771
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)		679.306.776	3.312.482.111		3.991.848.887
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019(тековна година)	165.766.700	185.876.230	57.185.373	428.208.270	837.036.573
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019(тековна година)	165.766.700	245.628.898	58.794.740	366.902.777	837.093.115
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	165.766.700	864.107.814	3.417.652.604	339.107.495	4.786.634.613
Зголемување		1.595.309	493.160	27.795.282	29.883.751
Намалување		1.337.756	80.694.325		82.032.081
Салдо на 31 Декември 2018(тековна година)	165.766.700	864.365.367	3.337.451.439	366.902.777	4.734.486.283
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)		559.501.690	3.318.168.571		3.877.670.261
Амортизација		60.572.535	40.815.146		101.387.681
Намалување		1.337.756	80.327.018		81.664.774
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)		618.736.469	3.278.656.699		3.897.393.168
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018(тековна година)	165.766.700	245.628.898	58.794.740	366.902.777	837.093.115
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018(тековна година)	165.766.700	304.606.124	99.484.033	403.909.998	908.964.352

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	47.999.024	52.903.005
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	41.808.523	41.338.096
Вредносно усогласување на побарувања	-41.808.523	-41.334.096
Вкупно:	47.999.024	52.907.005

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	274.074.550	346.180.973
Парични средства во денарска благајна	12.615.743	8.518.192
Девизна сметка		630.421
Девизна благајна		
Вкупно:	286.690.293	355.329.586

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва	_____		
Обврски кон добавувачи	_____		
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити		236.860.311	142.563.043
Обврски по основ на кредити	_____	/	/
Обврски по основ на заеми	_____		
_____	_____		
Вкупно:		142.563.043	142.563.043

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	352.184.024	244.878.715
Добавувачи во странство		65.859
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	352.184.024	244.944.574

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	28.692.732	99.226.901
Краткорочни обврски во земјата за ДДВ		
Вкупно:	28.692.732	99.226.901

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	1.335.796.280	1.286.493.785
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	1.335.796.280	1.286.493.785

Останати приходи

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	19.667.154	23.064.624
Приходи од наплатени отпишани побарувања	3.964.762	35.997.487
Приходи од државни поддршки	351.158.337	293.756.980
Вкупно:	374.790.253	352.819.091

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	1.492.385	166.942
Обврски по основ на купопродажни односи	814.886	1.879.187

ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Потрошени материјали и суровини	3,185,623	3,518,440
Трошоци за енергија	459,559,578	402,380,794
Резервни делови	26,148,487	19,786,107
Отпис на ситен инвентар	18,336,572	11,566,081
	507,230,260	437,251,422

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Транспортни услуги	355,783,606	363,615,015
Пошта, телефон и тн.	10,483,969	15,847,144
Надворешни услуги	123,192,896	104,646,402
Комунални услуги	7,618,442	6,746,057
Осигурување	14,160,116	23,630,849
Банкарски услуги	2,029,094	1,845,192
Останати услуги	2,001,563	1,317,963
	515,269,686	517,648,622

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Бруто плати и надоместоци	608,095,303	601.614.748
Трошоци за службени патувања	609,050	472.953
Трошоци за УО и НО	1,808,906	1.856.982
	610,513,259	603.944.683

ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Трошоци за наемнини	5,535,718	7,704,362
Вредносно усогласување на побарувања /отпис	4,524,251	23,330,007
Репрезентација и реклама	553,882	1,545,832
Спонзорство и донации	2,105,180	1,151,866
Даноци и придонеси што не зависат од резултатот	9,918,167	9,124,853
	22,637,198	42,856,920

ФИНАНСИСКИ ТРОШОЦИ -НЕТО

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Негативни курсни разлики	(4,057)	(9,743)
Трошоци за камати	(5,340,848)	(377,017)
Позитивни курсни разлики	8,576	46
Приходи од камати	10,505,069	171,505,869
	5,168,740	181,119,155

ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република С.Македонија. Законскиот данок на добивка во 2019 година од 10% се пресметува на бруто добивката зголемена за расходите што не се признаваат за даночни цели.

Во 2019 год. ЈСП СКОПЈЕ не оствари добивка од работење.

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Добивка / (загуба) пред оданочување	/	120,017,853
Данок на добивка 10%	/	(10,943,533)

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Вложување во подружница (субсидијар)		
- ЈСП Турс ЈСП Скопје ДООЕЛ Скопје	28,447,586	28,447,586
- Вредносно усогласување	(28,291,151)	(27,850,799)
Спогодба со Министерство за одбрана на РМ	110,312,489	137,327,753
	110,468,924	137,924,540

Претпријатието е оснивач на подружницата (100% сопственост) ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје. Се врши вредносно усогласување на вложувањето врз основ на неревидирана нето главнина на Подружницата.

Во 2015 година е склучена Спогодба со Министерството за одбрана на РМ, за побарување кое е рекласифицирано како долгорочно, со грејс период од 3 години и рок на плаќање од 7 години.

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ
НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Денарска жиро сметка	51,598,254	124,146,286
Поседна сметка-панорамско тркало	222,476,296	230,552,879
Девизна сметка	-	630,421
Парични средства во благајна – Денари	12,615,743	-
Парични средства во благајна-девизи	-	-
	286,690,293	355,329,586

ЗАЛИХИ

	Во Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Материјали во магацин	9,738,892	6,385,779
Резервни делови	32,524,267	32,567,146
Ситен инвентар во магацин	994,138	676,566
Залиха на трговска стока	388,402	388,402
	43,645,699	40,017,893